



ВЛАДАТА ОДОБРИ 12 МИЛИОНИ ДЕНАРИ

Како што соопшти министерката за правда, Мери Младеновска - Ѓеорѓиевска, Владата ќе издвои 12 милиони денари, по 6 милиони денари за секој од двајцата обвинети од Хашкиот трибунал и за потребите на нивните семејства. Одлуката се однесува само за 2005 година, а парите ќе им се исплатуваат на сопругите на обвинетите Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, а тие потоа ќе ги распоредуваат според потребите на бранителите и за своите трошоци.

МАКЕДОНСКО-УНГАРСКИ ВИЗЕН КОМПРОМИС?

Според унгарскиот министер за надворешни работи Ференц Шомоѓи, Унгарија очекува Македонија да го олесни дискриминаторскиот режим кон унгарските граѓани, а за возврат е подготвена да го либерализира визниот режим за македонските државјани, зашто за зајакнување на билатералната соработка треба да се создадат услови полесно да се патува во двете земји. На средбата, македонската министерка за надворешни работи Илинка Митрева, пак, кажа дека го замолила министерот Шомоѓи да се заложи македонските граѓани да добиваат бесплатни унгарски визи на подолг рок.



НАРУШЕНА ЕТИКАТА НА ЛЕКАРИТЕ

Етичко-правната комисија при Лекарската комора заклучила дека кодексот за етика на лекарите е нарушен во случајот со пациентот Јордан Балабанов, кому му биле вградени стентови на Клиниката за кардиологија. Освен за д-р Сашко Кедев, се расправало и за д-р Борче Петровски, в.д директор на Клиничкиот центар Скопје, за тоа дали тој постапил етички кога не дозволил вградување од поскапите стентови на пациентот од Штип.



АНДРЕЕВСКИ ЗАЕДНО СО ПОЗНАТИТЕ

Македонскиот уметник Сергеј Андреевски е на листата на десетте светски познати имиња, кои заедно со еминентни имиња од САД ќе творат на меѓународната уметничка колонија "Си Фролик". Идејата на основачите на колонијата е дека раскошниот и историски вреден комплекс "Си Фролик" може да прерасне во центар на културните збиднувања на Флорида преку целата година, доколку се најде вистински мецена за да го откупи од сегашниот сопственик.



"БАЛКАНКАН" ВО МОСКВА

Филмот "Балканкан" на Дарко Митревски е во официјална конкуренција на Московскиот филмски фестивал. Станува збор за прв интернационален настап на филмот кој го видеоа 90.000 гледачи во Македонија. Овој филм ќе има и италијанска премиера во салите во Рим, Милано, Неапол, Џенова и Трст.



МОЖНО ЗАГАДУВАЊЕ ОД "ТОПИЛНИЦА"

Рестартирањето на скопска "Топилница" може да предизвика загадување, предупредуваат еколозите. Тие велат дека "Топилницата" не смее да почне да работи без претходно направена еколошка студија.

Еколозите го обвинија и Министерството за животна средина дека било незаинтересирано, бидејќи новиот сопственик не се обврзал за исполнување на еколошките стандарди.

"Министерството за животна средина и просторно планирање се држи инфериорно во оваа работа и затоа невладините организации се тие кои ја алармираат јавноста, бидејќи практично Министерството за животна средина и просторно планирање треба да се наметне во Владата", изјави Јосиф Таневски, универзитетски професор.

